



ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА

SABISTON

РИСТО ЧОЛАНЧЕСКИ

АТЕРОСКЛЕРОЗА

- Хрониччен воспалителен процес на еластичните и мускулните артерии
- Сегментални
- Предилекциски места
- Хиперхолестеринемија $> 200 \text{ мг/дл}$
 - ЛДЛ – атероген
 - ХДЛ - атеропротективен
- Пушење
- Диабетес меллитус
- ХТА
- Возраст
- Пол

АТЕРОГЕНЕЗА

Плака - мазни мускулни клетки

- сврзно ткиво – матрикс
- липиди
- макрофаги

Многу теорија – малку докази

АРТЕРИОПАТИИ

- Morbus Buerger
- Takayasu Aortic arch syndrome
- Гигантоцелулрен артеритис
- Morbus Raynaoud - phenomena

ДИЈАГНОСТИКА

- Сегментално мерење на притисоци
- Ankle Brachial Index
 <1 на ниво на бутот = аорто-илиакална болест
мерење во мирување и при вежбање
- Doppler sonography + Duplex Ultra Sound
- Trancutane Oxymetry Tc O₂ 50 – 60 mmHg < 10 hypoxia
- Arteriography
Seldinger cateterisation ???
CT Angiography so LMC Low Molecular Contrast
<< можност за иатрогена тромбоза

ТЕРАПЕВТСКИ МОЖНОСТИ

AOD - Arterial occlusive diseases

АОБ – Артериски оклузивни болести


- Медикаментозен третман
 - спречува појава <прогресија >регресија
 - <Липиди Niacin-врзува жолчка
 - HMGCoA редуктаза инхибитори СТАТИНИ
 - Инхибитори на абсорбција на холестерол во тенките црева
 - >ефикасност на обратен транспорт Cholesterol Ester Transfer Proteins-Tarceva
 - Антиагрегациони средства
 - Ciclooxygenase inhibitors Aspirine
 - Adenosine Diphosphate Receptor Inhibitor ADP-Plavix
 - Adenosine Reuptake Inhibitors – Persantine
 - Прекин на пушење

ТЕХНИКИ НА АРТЕРИСКА ХИРУРГИЈА


- Хиуршки (отворен) by-pass
- Хиуршка (отворена) Ендартеректомија
- PTA Percutane Transluminal Angioplasty
 - Baloon Angioplasty
- Stents
- ++ Trombolitic therapy
 - TPA Tissue Plasminogen Acivator + Heparine
 - Plazmin- plasminogen-tromboliza
 - Heparine – ACT-Activated Clothing Time
 - 250-300 sec
 - Protamine Sulfate 1mg/100 i.u Heparine

АТЕРОСКЛЕРОЗА

Progressive development of arteriosclerosis




АТЕРОСКЛЕРОЗА




АТЕРОСКЛЕРОЗА




АТЕРОСКЛЕРОЗА



АТЕРОСКЛЕРОЗА



АТЕРОСКЛЕРОЗА



АТЕРОСКЛЕРОЗА



АТЕРОСКЛЕРОЗА



www.StrangeCosmos.com

АТЕРОСКЛЕРОЗА



ОКЛУЗИВНА БОЛЕСТ НА КАРОТИДНИТЕ АРТЕРИИ

Мозоцни удари

Stroke

50 Б \$

83 % од мозочните удари се исхемични

75 % мозочни удари се предизвикани од зачепување на а.а.
carotides

75 % страдалници живеат подолго од една година

0,3 % имаат намалена функција и резидуи

19 % плегија

26 % афазија

25 % потреба од нега

35 % депресија

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА НА МОЗОЧНИ УДАРИ

>>ХТА, Атриална фибрилација, дијабетес мелитус, пушење

<<Намалена физичка активност

- Преваленција 8 %
- - SMART преваленција кај присутна PAD >>50 %
- Periferal Arterial Disease
- Инциденца мажи > жени
- Белците > црнците

ЕТИОЛОГИЈА

- ДЕФИНИЦИЈА

Акутна мозочна повреда со невролошки дефицит што трае повеќе од 24 часа

- Инфекција, траума, тумори, интрацеребрална невролошка болест

- >75 % исхемија НТА, AF, CVD (Cerebral Vascular Disease)

- 13 % Интрацеребрална хеморагија

- 3 % SAH Sub Arachnoidal Hemorrhage

-

10 – 85 % Емболии

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА

- Плаки -- Калцификати -- <<Циркулација -- Мозочен удар
- 7 – 10 % >> 65 години мал дел ќе развијат симптоми
- Плаки -- Емболуси -- Мозочен удар

КЛИНИЧКА СЛИКА

- Симптоми на мозочен удар подолго од 24 часа
- Транзитирна иахемична атака ТИА пократко од 24 часа
- Симптомите се огледало на оклузијата според невролошкиот наод
- Amaurosis Fugax – Обавезно прегледај а. а. Carotides

ФАКТОРИ НА РИЗИК

- Степен на зачепување

70-80 19 %

80-90 28 %

90-99 33 %

NASCET North American Study of Symptomatic Endarterectomy

ACAS Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study

- Медикаментозно третирани 11 %
- Оперативно третирани 51 %
- Пост ангиографски 1 %
- Пораст на ризик од мозочен удар >> 5.4 % / година
- Секоја посета на кардиолог треба да се искористи а преглед на каротидните arterии

ДИЈАГНОСТИКА

- Стетоскоп – појава на шумови на вратот +-
Може да помогне во одредување на разлика на степен на оклузија здрав дел/оклудиран дел
- Duplex US – одредува проток и брзина на проток
- Trans Cranial Doppler – мерење на проток на а. cerebri
- Ангиографија со контраст (одредување на морфологија)
- МРИ
- СТ angiography најдобра со јодиран нискомолекуларен контраст со мал ризик за тромбоза и емболија

ХИРУРГИЈА НА КАРОТИДНИ АРТЕРИИ

- Carotid Endarterectomy
1954 Eastcoch & Robb
160000 / година
- Индикации за операција

Симптоматска а. carotis со стеснување < 50 %

Асимптоматска а. carotis со стеснување > 80 %

>> TIA Transitory Ischemic Attacks = >> индикации за оперативно лекување

- Не постои сигурна студија за абсолютни индикации
- Индикации од случај до случај во зависност од локална состојба, невролошки статус, коморбидитет и општа состојба

ОПЕРАТИВЕН ТРЕТМАН

- Предоперативна процена – срце, бели дробови и бубрези

- Одлука за операција

Aspirine 80 – 325 мг / ден

Klopidogrel

Plavix 75 мг / ден

<< 50 ммХг - граница за слободно шантирање

- АНЕСТЕЗИЈА

општа

локална

регионална

ЦЕРЕБРАЛЕН МОНИТОРИНГ

КОМЛИКАЦИИ

- Добра предоперативна процена = << Комликации
- Мозочен удар интра и периоперативен
Исхемија, тромбоза, емболија, интрацеребрална хеморагија настнуваат 2-3 % и побаруваат симптоматско решавање
- Траума на краниални нерви
поврзано со локализација на оперативното поле
N. Vagus, N. Facialis, N. Hypoglossus, N. Laringicus, N. Recurens
- Церебрална хипперфузија
Главоболки од едем на мозокот
- Руптура на patch – венски или друг
- општо хируршки компликации
инфекција, крварење, дисрупција и други

ОПЕРАЦИИ НА КОМПЛИЦИРАНИ СЛУЧАИ

- Реоперација кај рестеноза
1,2 – 36 % литература
- Реоперација кај пациенти со предходен мозочен удар
- Комбинирани операции
 - CEA Carotid Endarterectomy + CAB Coronary Artery By-pass
 - CEA + CABG
 - CEA + PAB
- СТЕНТИРАЊЕ или ЦЕА

АКУТНА ТРОМБОЕМБОЛИЧНА БОЛЕСТ

- Морталитет 10 – 15 %
- Ампутации 10 – 25 %
- Ногата трпи 5 – 6 часа длабока исхемија
- Преживување – нерви, мускули, кожа, коски

Синдром на реперфузија

- Мионефропатски синдром = лактичка ацидоза + >>K+
- Едем на ткивата пропорционален на времето на оклузија
- Едем води кон compartment syndrome

ЕТИОЛОГИЈА

- Емболија акутна артериска облитерација на здрав или атеросклеротичен терен

Табела 66-6 Извори на периферни емболуси

ИЗВОР	ПРОЦЕНТ
Кардиогени	
Атријална фибрилација	80
Миокарден инфаркт	50
Друго	25
	5
Освен кардиогени	10
Аневризматска болест	6
Проксимална артерија	3
Парадоксни емболуси	1
Други или идиопатски	10

- Место на појава

Табела 66-7 Место на периферна емболизација

МЕСТО	ПРОЦЕНТ
Аортна бифуркација	10 -15
Илијачна бифуркација	15
Феморална бифуркација	40
Поплитеална	10
Горен екстремитет	10
Церебрална	10-15
Мезентериична, висцерална	5

- Акутна артериска облитерација на атеросклеротичен терен

КЛИНИЧКА СЛИКА

- ЕМБОЛИСКА АРТЕРИСКА ОКЛУЗИЈА ЕАО
нагла болка, бледило, отсуство на пулс, парестезија, парализа
- ТРОМБОТИЧНА АРТЕРИСКА ОКЛУЗИЈА ТАО
болка, бледило, отсуство на пулс, парестезија, парализа
намалена циркулација и на контрапатералната страна од зафатениот сегмент
се јавува постепено на тромботичен терен
- Дијагнозата се поставува клинички или артериографски
ако зафатениот сегмент не е загрозен

ТЕРАПИЈА

- ЕМБОЛИСКА АРТЕРИСКА ОКЛУЗИЈА

Конзервативен третман

5 – 10000 i.u. i.v. Heparine во болус

1000 i.u. i.v. / час континуирано

Оперативен третман

Емболектомија со Fogarty балон катетер

Емболектомија + ендартеректомија на тромботичен терен

Емболектомија + ендартеректомија + patch пластика

- ТРОМБОТИЧКА АРТЕРИСКА ОКЛУЗИЈА

Heparine во ист манир како кај ЕАО

CT angiography

План за третман според наодот

Хируршки третман според наодот

COMPARTMENT SYNDROME

- Едем на реперфунирано ткиво
настанива при пораст на притисокот >> 30 ммХг
капиларен притисок
- Подколеница -преден
 -медијален
 -длабоко заден
 -плитко заден
- Надколеница -преден
 -заден
- Подлактица -преден
- Хируршки третман
фасциотомия

ДЛАБОКА ВЕНССКА ТРОМБОЗА ДВТ

- Главна причина за морталитет и морбидитет кај хоспитализираните пациенти

Virchow триада 1856 - ендотелна повреда

- стаза
- хиперкоагулабилност
- возраст
- неподвижност

- СТАЗА пореметен венски flow -причини
- ХИПЕРКОАГУЛАБИЛНОСТ

Рамка 68-2 Хиперкоагулабилни состојби

Мутација на фактор V Лајден мутација

Мутација на протромбински ген

Дефицит на протеин C

Дефицит на протеин S

Дефицит на антитромбин III

Хомоцистеин

Антифосфолипиден синдром

- Ендотелна повреда иницијација за тромбоза од хемиски, биолошки, физички и генетски причинители

ДВТ



ДИЈАГНОЗА

- 0.01 % новопојавени случаи / година
- 50000 – 2000000 смртни случаи од пулмонална емболија во САД / година
- 9.4 % смртност од DVT за прв пат и 15.1 % од PE
- Homman знак = болка во листот на ногата при дорзална флексија на стапалото несигурен знак само како ориентир
- ОТОК phlegmasia alba dolens
 phlegmasia coerulea dolens
- Венографија
- Импендантска плетизмографија ?
- Д димери (активност на фибриноген)
- US Doppler најсигурна метода
- MRI ?

ПРОФИЛАКСА

МЕХАНИЧКА

- Механичка секвенциона компресија
- Еластични завои
- Чорапи еластични
- Балон пумпи

ФАРМАКОЛОШКА

- LMWH Low Molecular Weight Heparine
инхибира Xa + Iia фактори на коагулација
продолжува ППТ Partial Tromboplastine Time

ТРЕТМАН

- Антикоагулантна терапија
LMWH & Heparine
Орални антикоагуланси за одржување
- Оддржување на INR 2.5 – 3.0 (2-4)
 $INR = \text{International Normalized Ratio}$
 $PT = \text{Protrombine Time}$
 $INR = \frac{PT_{\text{test}}}{PT_{\text{normal}}} \times 100$
- Да се постигне во првите 24 часа од дијагнозата
- Да се применува најмалку 3 месеци
- Да се применува LMWH за време на бременост до крај !!!
без орална антикоагулантна терапија
- Хируршки третман ???

ДВТ ГОРНИТЕ ЕКСТРЕМИТЕТИ

5 % од сите ДВТ

- ПРИМАРНИ

Paget – Schroytter Syndrome – Thoracic Outlet Syndrome на венско ниво (спортисти, професионалци)

- СЕКУНДАРНИ

CVK

Pace maker

тромбофилия

паранеопластичен синдром

- Ист третман и профилакса како кај ДВТ на долните екстремитети

ПУЛМОНАЛНА ЕМБОЛИЈА РЕ

- Нагла појава на градна болка пропратена со кашлица, диспнеа, хемоптизи, плеврален излив компензиран или потполн шок кај пациенти со ДВТ или неодамна оперирани пациенти без оглед на возраста
- РТГ нативна на белите дробови
- КТ на белите дробови
- КТ ангиографија на а. pulmonalis со реконструкција
- D димери
- ПРОФИЛАКСА
Чадори на V.Cava Inf. VCI

Рамка 68-3 Индикации за филтери на v. cava

Рекурентна тромбоемболија и покрај соодветна антикоагулација

Длабока венска тромбоза кај пациенти со контраиндикации за антикоагулација

Хронична пулмонална емболија и соодветна пулмонална хипертензија

Компликации на антикоагулација

Илеофеморален венски тромб што се шире при антикоагулација

ПОВРШИНСКИ ТРОМБОФЛЕБИТИС

Карактеристична клиничка слика на тврда површинска вена со околно црвенило и оток

- Настанува по истите принципи за длабока венска тромбоза најчесто после повреда – хемиска, биолошка и физичка
- Локален и системски третман
- Посебни случаи вредни за споменување и многу чест

Тромбопхлебитис мигранс Troussseau sign

Малигна болест – најчесто кај панкреас

Mondor sign

АНЕВРИЗМИ И ДИСЕКАЦИЈА НА АОРТА

Иреверзibilна локализирана дилатација на крвен сад со зголемување на дијаметарот за $> 50\%$ од нормалниот дијанетар

Ектазија = зголемување на дијаметарот на крвен сад – 50% од нормалниот дијаметар

Нормален дијаметар – пол, возраст, телесни димензии...

Нормален дијаметар аорта Мажи 14 – 24 мм Жени 12- 21 мм

30 мм мажи + > 26 мм жени = аневризма на аорта

Историски видувања за болеста

1785 Hunter Хунтеров канал прва лигатура на а. poplitea

1817 Cooper подврзување на а. illiaca comm.

1896 Halsted а. subclavia интракраниално

1906 Matas енд то енд анастомоза

1923 Matas ресекција на аорта

1953 DeBakey + Cooley модерна анастомоза на аорта со Dacron текстил

КЛАСИФИКАЦИЈА НА АНЕВРИЗМИ

- Вистински = сите слоеви на сидот на крвниот сад
- Лажни = без еден или два слоеви
- Сакуларни – Вретеновидни
- Вродени – Дегенеративни

Аневризма Абдоминална Аорта	65 % AAA
Аневризма Торакална Аорта	19 % ATA
AAA + a.a. illiacae comm.	13 %
ATA + AAA	2 %
Само a. illiaca comm.	1 %
Аневризми на периферни артерии	
a. Poplitea	70 %
a. Femoralis	20 %
a. Carotides	4 %
Arteriomegalia - дифузно просирање на артерија најчесто подоле од аневризмите	
Разни автори = различни податоци	

ПАТОГЕНЕЗА НА АНЕВРИЗМИТЕ

Повеќе теории – нема одговори

90 % анвризми поврзани со атеросклероза ???

- Дегенерација на слоевите на артериите

ЕЛАСТИН - дава структура на медиа

КОЛАГЕН - дава конструкција на медиа

- Еластаза - анвризми

- Колагеназа - руптури

Распад на еластин низ животот 40 – 70 години

Целуларен аспект на воспаление на крвните садови

Со присуство на плазмоцити и Т-лимфоцити

Генетски теории

Marfan syn.


Ehlers - Dunlos syn.

СТД


Connective Tissue Disorders

АНЕВРИЗМА НА АБДОМИНАЛНА АОРТА ААА

- % на појава



- местоположба



65-2 Класификација на аневризмите на абдоминалната аорта: инфраненална (I), јукстаренална (II), параренална (III) и инфраненална (IV). (Со дозвола од: Mayo Foundation for Medical Education and Research. Сите права се запштите.)

АНЕВРИЗМА НА АБДОМИНАЛНА АОРТА AAA

- Преваленца 1.8- 6.6 % од населението
- Фактори на ризик – возраст, пол, диета, генетика
- мажи раст на % > 50 години
- жени раст на % > 70 години
- > 80 години 1/1
- пушење како фактор на појава 8/1

АНЕВРИЗМА НА АБДОМИНАЛНА АОРТА AAA

- Природна историја
 - 1,2 % причина за смрт
 - 13. место како причина за смрт
 - руптура – најчеста причина за смрт
 - 50 % смрт на место на настанот
 - 7 % предоперативно во болница, 17 % во ICU, 37 % во рамки до 1 месец од операција
 - 71 % пациенти знаеле за својата аневризма
 - Генерално прживување 20 %
- Стапка на раст на аневризмите во дијаметар
 - 10 % / година или +- 5 мм
- Ризик од руптура
 - 5-5 см 1 %
 - 5-6 см 5-10 %
 - 6-7 см 20+%

КЛИНИЧКА СЛИКА НА ААА

- Најчесто се наоѓа случајно
- Дава симптоматологија од околна компресија
- најчесто болки во грбот и слабините

РУПТУРА

- класична тријада од симптоми
јака мезогастрнична болка или слабинска - зависност од предна или задна руптура
шок
јака неодредена болка во абдоменот со присутна пулсирачка палпабилна маса под или окоу умбиликусот
- Често се заменува со други причини за болка во stomакот од друга абдоминална етиологија мимикрија
- Од одлучувачка важност е добрата анамнеза и препрашување за присуство на етиолошки фактори

ДИЈАГНОЗА ААА

- Палпација
- Нативна РТГ на белите дробови и абдоменот
- УС на абдоменот - најсигурна
- КТ на абдоменот со или без контраст инвазивна
- МРИ кај елективни случаи за план за операција
- СКРИНИНГ ???

ПРЕДОПЕРАТИВНА ПРОЦЕНКА AAA

- Каде пациенти со AAA со мал или среден ризик за операција која може да се одложи, треба да се одстранат или намалат сите можни за одстранување ризици
- Медикаментозен третман кај пациенти со мал дијаметар и со релативно мал ризик од руптура

Табела 65-2 Ризик при отворено хируршко поправање на аневризма на абдоминалната аорта

ФАКТОРИ НА РИЗИК	НИЗОК РИЗИК	УМЕРЕН РИЗИК	ВИСОК РИЗИК
Возраст	< 70 години	70-80 години	> 80 години
Функционален статус	Активна редовна физичка активност	Седентарен, но инаку независен	Минимална способност за изведување секојденни активности
Кардиолошки	Без клинички манифестна срцева болест	Стабилна коронарна болест; Одамна MI; EF > 35%	Значителна коронарна болест; неодамнешен MI; честа ангила пекторис; CHF; EF < 25%
Пулмонален	Без клинички манифестна болест	Блага форма на ХОББ, FEV ₁ > 1l/sec	Зависен од кислородна поддршка; диспнеичен при мирување; FEV ₁ < 1l/sec
Бубрежен	Нормална бубрежна функција	Креатинин 2,0-3,0	Креатинин > 3,0
Друг	Неинфламирани инфарренални AAA	Јукстаренална, супраненална или инфламирана AAA	Хепатална слабост класа В или С по Чайлд, Албумини < 2
Очекуван оперативен морталитет	1%-3%	3% - 7%	Барем 5%-10%. Секоја коморбидна состојба додава дополнителни 3% до 5% кон вкупниот ризик.



AAA – аневризма на абдоминалната аорта, CHF – конгестивна срцева слабост, ХОББ – хронична опструктивна белодробна болест, EF – ежекцијска фракција, FEV₁ – форсиран експираторен волумен во 1 секунда, MI – миокарден инфаркт

ИНДИКАЦИЈА ЗА ОПРАТИВЕН ТРЕТМАН ААА

- Најтешка индикација за поставување поради нејасниот исход од операциите и причини за појава на голем број тешки интра пери и пост оперативни компликации
- Постојана борба да се изнајде правилна и правовремена индикација за операција
- Сите можни студии во светот , статистички ја мерат корелацијата помеѓу исходот и индикациите за операции
- Мултиваријантна анализа на големината на дијаметарот, клиничката состојба, коморбидитет, местоположба, години на постоење
- Докторе дали требаше да го оперирате... Беше добар пред операција....

ХИРУРШКИ ТРЕТМАН ААА ОТВОРЕНА ПОПРАВКА


- Трансабдоминален, трансперитонеален пристап



Слика 65-8, продолжение

ХИРУРШКИ ТРЕТМАН ААА ОТВОРЕНА ПОПРАВКА

- Лумбален ретроперитонеален пристап



ИСХОД И КОМПЛИКАЦИИ ААА

- Смртност 1 – 3 % пресек од светски серии
- % зависи од предоперативниот наод и коморбидитетот
- 10 – 30 % компликации Транзиторни и Трајни

Миокарден инфаркт 30 %

Ренална инсуфициенција 12 %

Пневмонија 5 %

Периоперативно крварење 2-3 дена постоп.

мезентеријална исхемија лев колон и сигма 06 – 2 %

Транзиторен илеус 0.5 %

Интестинални исхемии тенки црева 50 % фатални

ДВТ 18 %

Успешноста од операциите на ААА се мери според појавата, бројот и тежината на компликациите во рок од 5 години постоперативен follow up

ЕНДОВАСКУЛАРНА АОРТНА ПОПРАВКА EVAAR

- Стент на абдоминална аорта
- Комликации – Ендолеакиге

Табела 65-3 Типови и третман на ендотек по ендоваскуларна поправка на аневризма на аортата

ВИД НА ЕНДОПРОТЕКУВАЊЕ	ПРИЧИНИ ЗА ПРОТЕКУВАЊЕ	ОПЦИИ ЗА ТРЕТМАН
Тип I	Несоодветна херметизација на проксималниот и на дисталниот крај на ендографтот	Балонска дилатација Поставување дополнителни стентови или ракави Отворена конверзија
Тип II	Истекување од артерии како резултат на ретрограден проток Проодни артерии: a. lumbalis, a. sacralis mediana, a. mesenterica inferior, a. hypogastrica, помошни ренални артерии	Опсервација Емболизација со калем или лепак Лапароскопска лигација Отворена конверзија
Тип III	Нарушување или раскин на материјалот Откачување на модулот	Поставување дополнителни стентови или ракави Секундарен ендографт Отворена конверзија
Тип IV	Истекување поради порозност на материјалот	Опсервација

- Исти компликации како кај отворена поправка
- Резултати далеку подобри
 - Намалена смртност (во некои серии 0)
 - Намален број, вид, обем и време на настанување компликации
- Зголемени трошоци

ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ И МОМЕНТИ КАЈ ААА

- Параренални ААА
- Инфламаторни аневризми
- Васкуларни аномалии на аорта и околу аортни крвни садови
- Бурежни аномалии, потковичест бубрег
- Придрижни наоди по потекло од абдоменот – предходни операции и случајни коморбидитети

РУПТУРИРАНА ААА

- Предна
- Задна
- Периаортна
- Ретроперитонеална
- Интраперитонеална
- Aorto - IVC shunt
- Aorto – Duodenal Shunt
- Зголемува смртност кај AAA до 45 – 60 %
- Секогаш се лекува оперативно со отворена метода по кратка реанимација ако условите го дозволуваат тоа
- Во екстремни случаи се употребува EVAAR како life saving procedure

АНЕВРИЗМА НА А. ILLIACA

- Се јавуваат заедно со AAA 40 %
- Постојат и чисти AAI 2 %
- Аневризми на а.иллиаца цом. 70 %
- Вариабилна клиничка слика

Клиничката слика зависи секогаш од притисокот на анвризмата врз околните структури и затоа скоро секогаш се наоѓа случајно поради други тегоби

- Дијагноза секогаш со СТ ангиографија при снимање на AAA Евентуално можат да се видат на абдоминален US
- > 3 цм може да се третираат конзервативно но со follow up
- Во последно време се третираат исклучиво со EVAAR

АНЕВРИЗМА НА ФЕМОРАЛНА АРТЕРИЈА FAA

- Скоро сите се од дегенеративна природа
- Микотични

Инфекциски – *Esherichia coli*, *Staphylococcus aureus*,
Salmonella sp., *Klebsiella*, *Enterococcus*

- Многу често постоперативни
- Дијагноза клинички, УС или со СТ ангиографија,
- > 2 см се оперираат или Стентираат
- Отворена операција By pass со венски или синтетски графт

- 70 % од периферните абевризми
- Многу честа професионална болест
- 98 % кај мажите >50 % се јавуваат билатерално
- 50 % се асимптоматски
- 48 % симптоми се исхемични тегоби во потколеницата





- **ДИЈАГНОЗА**
 - палпација
 - Аускултација (шум)
 - US Doppler
 - СТ ангиографија

- Оперативно лекување
 - Отворена метода by pass со венски или синтетски графт
 - Стентирање

АНЕВРИЗМИ НА ТОРАКАЛНАТА АОРТА ТАА

- 10.4 % / 100000 жители во УСА
- мажи >> жените 10 – 15 години подоцна од мажите
- Клиничка слика - Случаен наод или притисок врз околни структури
- Disphonia - н. Вагус, н. Рецуренс
- Dispnea - трахеа, лев главен бронх
- Disphagia - хранопроводник
- Болка - поширок поим на дефинирање на пропагацијана болката и нејаснотии
- Пулмонална хипертензија – а. Pulmonalis
- Губиток на тежина заради осет на прејаденост и заситетост
- Дијагноза скоро исклучиво со КТ ангиографија или бели дробови понекогаш особено кај дисекција и интраезофагеално ЕХО

ХИРУРШКИ ТРЕТМАН НА ТАА



КОМПЛИКАЦИИ ОД ОПЕРАЦИИ НА ТАА

- Хемиплегија од прекин на а. Adamkiewicz
- Ренална инсуфициенција
- Мозочни удари
- Интестинална исхемија - Truncus Coeliacus

ВАРИКОЗНИ ВЕНИ

- Проширени и извиткани вени најчесто поткожни во пределот на подколеницата
- Необјаснето проширување на вените со додатна инкомпетенција на венските валвули и несоодветна работа на мускуло – скелетната пумпа доведува до ретроградно течење на крвта низ вените – *Circulus vitiosus*
- 10 % од крвниот повраток од подколеницата
- Лесно достапни и подложни на разни третмани
- Примарни - нејасна етиологија
- Секундарни - развој на колатерални патишта како последица од стеноза или оклузија на длабоките вени, честа последица од екстензивна ДВТ

ВАРИКОЗНИ ВЕНИ

Најчести почетни знаци и симптоми

- Болки и течина во нозете особено навечер и после вежби
- Појава на пајажинести поткожни вени во болната нога
- Отоци во глуждовите особено навечер
- Синдром на уморни нозе

Суптилни почетни знаци и симптоми

- Кафеаво - жолтеникаво пребојување околу зафатените вени
- Црвенило, сврбеж и сувост на кожата – застоен дерматититс – екзема
- Грчеви во потколеницата – нагли покрети
- Lipodermatosclerosis – стеснување на кожата
- Бели лузни околу глдовите – Atrophie Blanshe

ВАРИКОЗНИ ВЕНИ

- Разумно бенигни но нетретирани водат кон сериозни компликации
- **Болка, напнатост и тежина** при повеќечасовно стоење или одење
- **Дерматитис** кој води кон губење на кожата
- Кожни **чиреви** околу глуждовите и подколеницата – венски
- **Малигнизирање** на венските чиреви
- **Драматични крварења** спонтани или мала траума
- **Тромбоза** на површните вени со опасност од емболија
- Постфлебитичен синдром
- Акутна Fat Necrosis

ВАРИКОЗНИ ВЕНИ

ДИЈАГНОЗА

- Клинички тестови
 - Trendelenburg тест
 - Perthes тест
- Технички тестови
 - Duplex Doppler US Scan – златен стандард

STAGING

- C0 без знаци и симптоми
- C1 телеангиектазија или ретикуларни вени
- C2A Варикси без симптоми
- C2B Варикси со симптоми
- C3 варикси со симптоми и со едем
- C4A = C3 + хиперпигментација и екзем
- C4B = C3 + lipodermatosklerosis и atrophie blanche
- C5 = C4 + залечени улкуси
- C6 = C4 + активни улкуси

Stages of Vein Disease



ВАРИКОЗНИ ВЕНИ

ЕТИОЛОГИЈА НЕПОЗНАТА

Фактори на зголемена веројатност за проширени вени

- Наследни фактори
- трудноќа
- Дебелина
- Менопауза
- Старост
- Пролонгирано стоење
- Повреда на ногата
- Абдоминално страдание

Теории за проширени вени некокажани

- Пелвичен венски рефлукс
- Еластин + Колаген ???
- Хиперхомоцистеинемиа...

ВАРИКОЗНИ ВЕНИ

АНАТОМИЈА

FIG. 1









Fig.1



ВАРИКОЗНИ ВЕНИ

АНАТОМИЈА



ВАРИКОЗНИ ВЕНИ

ТРЕТМАН

- Конзервативен
- Активен некиуршки – хируршки

Конзервативен NIHCE 2013



- Елевација на нозете привремена
- Регуларни вежби неоснована
- Компресивни чорапи класа II или III
- Интремитентна пневматска компресија
- Diosmine/Hesperidine (Flavonoidi)
- Антиинфламаторни лекови (Aspirin Ibuprofen)
- Гел апликација

ВАРИКОЗНИ ВЕНИ

ТРЕТМАН

Активен нехируршки


- Кожен ласер
- Склеротерапија
- Ендовенска термална - лазерска аблација EVTA, EVLA



ВАРИКОЗНИ ВЕНИ


ТРЕТМАН

- Активен хиуршки
- Стриплинг - Отворен
 - Скопија





ДИЈАБЕТИЧНО СТАПАЛО



ПОВРЕДА НА КРВНИ САДОВИ

